


Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



1
2019

VOL. 160

Founder's Essay

Моќта на навикнатото практикување

Било да се изведува цудо техника на фрлање, удирање во безбол, или замавнување во голф клуб, само затоа што ни е покажано како да направиме нешто не значи дека ние веднаш можеме да го изведуваме тоа точно на начинот на кој ние бевме подучувани. Само после практикување на такви нешта повторно и повторно секојдневно ние можеме да ја стекнеме вештината да ги примениме тие техники во вистински натпревар или игра.

Вербата е исто таква. Вие можете да ја разберете логиката на религиозното учење преку слушање на тоа само еднаш, но вие нема вистински да го усвоите тоа без да го практикувате ден по ден. Луѓето се наклонети да се придржуваат кон илузијата дека тие можат да направат сешто се додека тие ги имаат усмерено нивните умови кон тоа, но ние не треба да ја забораваме огромната моќ на навикнатото практикување.

Кога еднаш личноста ги има стекнатите навиките

било добри или лоши, таквите навиките почнуваат да доминираат во нивната волја и нивното просудување, до крај и вклучувајќи ги самите нивни животи. Кога некој стекнува добри навиките, нештата спремно доаѓаат до созревање на изглед без намерен конкретен напор. Од друга страна, кога еднаш некој има избрано лоши навиките, тие се влечени во навиките кои се движат спротивно на нивната волја.

Вие можете да разберете колку важно е да развиете навиките кои ќе ги направат нашите секојдневни средби (и нашите ставови кон тие искуства), исто како и нашите начини на размислување и делување, сите да бидат во согласност со Будините учења. Местото на практикување каде што вие ги правите тие навиките ваша втора природа е Сангхата, и Дарма центарот.

Од *Каисо-зуикан* 9 (Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 30-31

Живеејќи го Лотосот Број 160 (Јануари 2019)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада, Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124 Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коиџи Саитоу
Едитор: Кемсукџе Сузуки
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никџо Нивано и Ко-основачот Мџоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот - Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езеро. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Секој ги има корењата на доброта



Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи



Обезбедувајќи влажност на сувите корења

Среќна Нова Година! Пак повторно оваа година, со радост во нашите срца и едно-умна решеност, ајде да ние заедно чекориме на Буда-патот.

Јас мислам дека баш сега, сите вие, со вашите сопствени лични завети во вашите срца и јасни, свежи чувства, сте желни да бидете уште повеќе ревносни во вашето практикување.

Дури и кога е така, може да постојат некои луѓе чии околности ги спречуваат нивните срца да се чувствуваат јасни и освежени и се неспособни да бидат оптимистички.

Постои приказна која ја слушнав за некој кој станал болен на рана возраст и му било кажано дека болеста ќе му биде постојан придружник до крајот на неговиот живот. Кога тој почувствувал дека иднината била без надеж, тој паднал во состојба на разочарување и очај, но неговиот ментор во вербата му кажал повторно и повторно дека тој ги поседува корењата на добрина.

Во правецот на примање на такво охрабрување, неговите чувства на безвредност и неговите погледи на животот како безнадежен исчезнале, и му дошла идеја која жубуркала во неговиот ум дека тој самиот сакал да направи нешто за другите луѓе и дека дури и тој можел да го направи тоа.

Сутрата на Неизбројни Значења, дел од Тројната Лотос Сутра која ние ја рецитираме, ја вклучува фразата, “Заситувајќи ги корењата на доброта на живите битија” (цитирано од поглавјето “Доблесни практикувања”). Корењата на доброта се корења кои формираат основа која создава корисни резултати, кои јас ги сметам дека го имаат истото значење како буда-природата, затоа што секој ја поседува истата природа и карактеристики како Будата и секој е манифестација на Будата. Заради тоа, ние можеме да кажеме дека секој ги има корењата на доброта. Сепак, со цел тие корења да имаат здрав развој и да растат, сувите корења имаат потреба од влажност, која им дава нив виталност.

Во случајот со младиот човек кој чувствувал дека животот бил безнадежен и имал негативна слика за себе, давањето на афирмации кон неговото суштинско битие преку кажување кон него, “Ти имаш корења на доброта кои се драгоцени” било еднакво на великодушно обезбедување на многу влажност на сувите корења.

Сега, таа личност ги храни корењата на доброта во другите луѓе кои страдаат од истите тешкотии кои тој самиот ги сретнал, и тој ја извршува неговата задача во ширењето на Будините благослови насекаде.





Вистински собир на тие кои се решени да бидат разбудени

“Заситување на корењата на доброта на живите битија,” пасусот од Сутрата на Неизбројни Значења цитирана претходно, продолжува како што следи: “Сади ги семињата на доброта во полињата на заслуги.” Овој пасус нè охрабрува нас да садиме многу корења на доброта, кои стануваат основата на делата кои ќе го направат најдоброто во корист на другите луѓе и во корист на светот. Накратко, тоа е залагање за распространување на Дармата за да се направат себеси и другите луѓе среќни заедно преку ширење на Будините учења. Јас мислам дека “садејќи ги семињата на доброта” е истото како обезбедување на влажност на многу суви корења на доброта на луѓето.

Постои една причина дека овој пасус нè охрабрува нас да ја распространуваме Дармата. После слушањето на учењата на Будата како младиот човек што е спомнат погоре, корењата на срцето добиваат влажност, таквиот избегува од дупката на очајот, што го разбудува духот на безгранично сочувство, и таквиот мисли, “Јас сакам да другите луѓе, исто така, избегаат од нивните страдања, исто како мене, и да осознаат дека среќата е право пред нив.”

Се чини малку веројатно, сепак, дека младиот човек, кој страдал и се грижел, би бил способен со верба да ги прифати Будините учења од почетокот. Во овој смисол, во нашиот пристап кон распространување на Дармата, тоа што е важно за нас е дека, над се друго, ние ги водиме нашите животи со надеж дека ние ќе имаме добри врски со луѓето блиски на нас. Зборовите и однесувањето кое изразува љубезност и обзирност за другите обезбедува влажност на сувите корења на доброта во срцата на луѓето кои страдаат.

Тогаш, додека ние ги изведуваме нашите основни секојдневни практикувања, вклучувајќи рецитирање на сутрата и проучување и практикување на Дармата, ние продолжуваме да допираме до луѓето кои немаат допир со Будините учења. Правејќи така води кон највисоката форма на живеење, која е, како што претходно цитираниот пасус ни кажува, да “Ги направиме сите луѓе, без исклучок, да развијат никулци на будаство” (со други зборови, “да се направи да луѓето насекаде стремат кон разбудувањето на Будата”).

Мојот универзитетски ментор ми кажа “Без распространување, нема религија”. Предусловот за неговите зборови бил дека сите ние сме пријатели решени да станеме како Будата-дека ние формираме, во највистински смисол, “собир на тие решени да станат разбудени,” каде умовите на сите луѓе кои бараат ослободување се секогаш спокојни.



Од Косеи, Јануари 2019

Поглавје 4 Верба и разбирање



Верба и разбирање

Разбирањето, вториот елемент од насловот на ова поглавје, се однесува кон разбирањето во смисол на рационално размислување и одлучување во умот дека нештото е вистина, додека вербата, првиот елемент, се однесува на фиксирањето на тоа разбирање во оквир на умот, состојба на сигурност во вистината на тоа што било разбрано.

Ние сме навикнати да мислиме дека е доволно во нашите обични секојдневни животи да ги разбереме академските или технички информации и да ги примениме соодветно, што значи, во согласност со теоријата, но тоа само по себе не е доволно за глатко функционирање на нашите животи, затоа што вербата е суштинска.

Погоден пример е таблицата на множење која ја употребуваме секој ден. Ние немаме потреба да застанеме за да мислиме секој пат кога пресметуваме, на пример, зошто осум по девет е седумдесет-и-два. Разбирањето на табелите на кои ние бевме подучувани како ученици во основно школо стана врежана верба во фактот, и затоа ние пресметуваме глатко, рецитирајќи ги со сигурност зборовите седум по девет е шеесет-и-три, осум по девет е седумдесет-и-два, и така натаму. Со секоја вистина, со секој факт, ова е доволно, и навистина е од суштинско значење.

Кога ние доаѓаме до учењата на религија, таквата верба е апсолутно суштинска. Будизмот е учење кое целосно е во согласност со современата наука, и така на почетокот разбирањето е важно, но ова само по себе не е доволно. Преку продлабочувањето на нашето разбирање, моќно чувство се раѓа, радост се создава во нашето битие, и ние достигнуваме вистинско ослободување како што доаѓаме до тоа да ги прегрниме учењата со цело срце. Оваа состојба на умот е таа на верување, на верба. Колку и да се рационални учењата на Будизмот, освен ако немаме верба и верување во нив, нивната вистинска вредност не станува јасна.

Сега, враќајќи се кон самиот текст, ние

наоѓаме при отварањето на сегашното поглавје дека четири други верници, имаат, како Шарипутра, достигнато целосна верба и разбирање преку слушањето на параболата во претходното поглавје. Тие четири се Субхути, Маха-Катјајана, Маха-Касјапа, и Маха-Маудгалјана. Тие сите дојдоа до целосна верба во, и разбирање на, лекциите подучувани од импликациите во поглавјето на вешти значења. Лекцијата е дека сите луѓе подеднакво се обдарени со буда-природата; дека секој, без оглед кој, може да стане буда; и дека додека Будата ги користи сите видови на вешти и уметнички значења во објаснувањето на учењата, тие вешти учења се сите со единствена цел на помагање на луѓето да ја откријат нивната сопствена буда-природа и да се разбудат кон будината состојба на ум.

Тука четирите верници го објавуваат разбудувањето во нивните умови и срца, и тие тогаш продолжуваат да објаснат во присуството на Будата точно како тие се разбудиле. Ова е важно заради тоа што кога некој пренесува духовно искуство кон другите, самото искуство станува поцврсто и се поблиску до совршено. Маха-Касјапа настапува како говорник за четворицата и кажува за нивното искуство во една од вредностите на Лотос Сутрата, параболата на богатиот старешина и неговиот беден син.





Параболата за богатиот старе шина и бедниот син

Постоеше еднаш момче кој го нпушти домот и стана скитник. Се до неговата педесетта година, тој скитал од место до место, работејќи како бедна најмена рака, но како што сенката на поминливоста проаѓала преку него, инстинктивно, и во инает на себеси, тој го нашол неговиот пат до местото на неговиот татко.

Неговиот татко жалел заради загубата на неговиот единствен син и имал отидено насекаде во потрага по него, но, никогаш не наоѓајќи го, најпосле се населил во одреден град. Тој бил човек со премногу големо богатство, и тој изградил во овој град прекрасна голема куќа.

Синот при крајот на неговите скитања се нашол во ова место и поминал пред куќата на неговиот татко. Размислувајќи да најде некаква работа таму, тој гледал и видел личност толку прекрасна да тој личел како да е крал, придружуван од маса на слуги во средината на прекрасно опкружување. Тој бил обземен со страв, затоа што ова сигурно не била куќа која ќе вработи човек како него, и, вознемирен при мислата дека ќе биде фатен и натеран да работи ако тој е беспослен, тој почнал да се оддалечува за да најде некое бедно место посоодветно за него.

Во меѓувреме, неговиот татко, кој никога ш нити за момент го немал заборавено неговиот лик, го имал веднаш препознаено бедниот човек како стои пред неговата порта како негов син и веднаш пратил слуги да го донесат него внатре. Но синот, кој немал идеја што било во умот на неговиот татко, се плашел дека тој би можел да биде убиен, и тој се онесвестил додека се обидува да избега од слугите пратени по него.

Гледајќи го сето ова, таткото им кажал на слугите да не го присилуваат бедниот човек да дојде. Неколку дена покасно тој пратил двајца слуги во излитени облеку до бедната колиба каде што неговиот син сега бил, имајќи го подучено него да го привлече со понуда на двапати од вообичаената надница, за скромната работа на отстранување на купови на нечистотија. Со овие методи тие биле способни да го вратат него назад до куќата на неговиот татко. Богатиот човек самиот се облекол во бедни алишта и на таков начин тој бил способен да ги смири стравовите на неговиот син и да му



се приближи, да му упати нежни зборови и да го охрабри него. После одредено време, тој му кажал нему дека тој сака да се однесува со него како со свој син.

Бедниот син, од своја страна, се радувал при такво однесување со него, но тој никогаш неможел да го разниша чувството дека тој бил од пониска класа. Таткото чекор по чекор му давал се поважна и поважна работа да направи се додека не го направил управител на целокупниот негов имот. Бедниот син работел верно и ги завршувал неговите обврски прекрасно, но тој сеуште неможел да ја отфрли свесноста за неговата понизност.

Со време чувството на инфериорност на бедниот син се намалувало, и таткото, во претчувство на неговата смрт, ги собрал заедно кралот и главните граѓани да објави дека човекот кој го вработил бил всушност неговиот син и дека целокупниот негов имот му припаѓал на овој син. Дури сега бедниот син осознал дека овој многу богат човек бил всушност неговиот татко, и неговата радост немала граници кога сфатил дека огромниот имот на неговиот татко бил сега негов.

*Тројната Лотос Сутра: Резиме и главни точки
за секое поглавје (Ново издание)*

Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр57-стр63


Living the LOTUS



Komentarite na našiot e-vesnik [an Zai se dobrodojdeni. Ve molime da gi prakate Va{ite komentari na slednata.

Internet adresa: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
 Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
 e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street, Suite #1, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
 Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
 e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003 U.S.A.
 Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
 e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
<http://buddhistlearningcenter.org/>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
 P.O. Box 692148, San Antonio, TX 78269, U.S.A.
 Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
 e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
 Tel: (727) 560-2927 e-mail: rktampabay@yahoo.com
<http://www.buddhismtampabay.org/>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
 Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
 e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
 Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740 U.S.A.
 Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
 Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
 e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
 Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
 e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
 Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
 e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
 Tel: 1-773-842-5654 e-mail: murakami4838@aol.com
<http://rkchi.org/>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
 Tel: 1-405-943-5030 Fax: 1-405-943-5303
 e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
 Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
<http://www.rkina-dayton.com/>

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
 CEP 04116-060 Brasil
 Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377 Fax: 55-11-5549-4304
 e-mail: rissho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
 CEP 08730-000 Brasil
 Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District,
Taipei City 100, Taiwan

Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701, Taiwan

Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420,
Republic of Korea

Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

International Buddhist Congregation (IBC)

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan

Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224

e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibrk-rk.org/>

Branches under the Headquarters**Rissho Kosei-kai of Hong Kong**

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

Tel: 976-70006960 *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation

Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of South Asia Division**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division**Rissho Kosei-kai of Delhi**

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur, Kathmandu,
Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna**Rissho Kosei-kai of Singapore****Thai Rissho Friendship Foundation**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh

Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh

Tel & Fax: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station:
Mirshari, District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu**Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka**

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka

Tel: 94-11-2982406 Fax: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa**Branches under the Headquarters****Rissho Kosei-kai di Roma**

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia

Tel & Fax: 39-06-48913949 *e-mail:* roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of Paris**